

# Службен весник на Република Македонија

Број 98

19 мај 2016, четврток

година LXXII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

|   | Стр. |   | Стр. |
|---|------|---|------|
| 2423. <b>Одлука</b> за давање на трајно користење недвижни ствари на Акционерско друштво водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје .....   | 2    | 2428. <b>Решение</b> за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје .....   | 5    |
| 2424. <b>Одлука</b> за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и граѓанскиот сектор .....  | 2    | 2429. <b>Решение</b> за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за технолошки науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје ..... | 6    |
| 2425. <b>Одлука</b> за давање на времено користење на недвижна ствар на Основниот суд Скопје I – Скопје .....   | 5    | 2430. <b>Решение</b> за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за социјални науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје .....  | 6    |
| 2426. <b>Решение</b> за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за градежништво и архитектура во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје ..... | 5    | 2431. <b>Решение</b> за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Педагошкиот факултет во состав на Универзитетот во Тетово .....                        | 6    |
| 2427. <b>Решение</b> за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за информатички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје .....         | 5    |   |      |

|  | Стр. |   | Стр. |
|--|------|---|------|
| 2432.  |      | 2433.   |      |
| <b>Решение</b> за именување на претседател и членови на Матична комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултетот за земјоделство и биотехнологија во состав на Универзитетот во Тетово... | 6    | <b>Одлука</b> за издавање кована пара за колекционерски цели.....           | 7    |
|  |      | 2434.   |      |
|  |      | <b>Одлука</b> за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....   | 7    |
|  |      | 2435.   |      |
|  |      | <b>Оглас</b> од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија ..... | 8    |
|  |      | <b>Огласен дел</b> .....  | 1-56 |

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 2423.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” број 78/15, 106/15 и 153/15, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.5.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОС-ТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

#### Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје, се даваат на трајно користење, без надоместок, недвижните ствари кои се наоѓаат на ул. „Славејко Арсов“ бб, Скопје, на КП бр. 2424 во КО Центар 2, во сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПО, број Л1, деловен простор со површина од 190 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПР, број Л1, деловен простор со површина од 62 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПР, број Л2, деловен простор со површина од 65 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПР, број Л3, деловен простор со површина од 156 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;
- зграда 3, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 4, кат ПР, број 1, деловен простор со површина од 70 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;
- зграда 3, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 4, кат ПР, број 3, деловен простор со површина од 54 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;
- зграда 3, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 4, кат ПР, број 4, деловен простор со површина од 70 м2, запишан во Имотен лист бр.57540;
- зграда 2, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПО, број Г32, гаража со површина од 11 м2, запишан во Имотен лист бр.57540
- зграда 2, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПО, број Г33, гаража со површина од 13 м2, запишана во Имотен лист бр.57540 и
- зграда 2, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПО, број Г34, гаража со површина од 16 м2, запишана во Имотен лист бр.57540.

- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 001, кат ПО2, број Л2, подрум со површина од 366 м2, запишан во Имотен лист бр. 57889.
- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 001, кат ПО1, број Г22, гаража со површина од 16 м2, запишана во Имотен лист бр.57867;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 001, кат ПО1 број Г24, гаража со површина од 13 м2, запишана во Имотен лист бр.57867;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 001, кат ПО1 број Г3, гаража со површина од 13 м2, запишана во Имотен лист бр.57867;
- зграда 1, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 001, кат ПО1 број Г56, гаража со површина од 20 м2, запишана во Имотен лист бр.57867;
- зграда 2, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 001, кат ПО1 број Г4, гаража со површина од 12 м2, запишана во Имотен лист бр.57867 и
- зграда 2, намена на зградата и други објекти Б4-6, влез 001, кат ПО2 број П1, подрум со површина од 379 м2, запишан во Имотен лист бр.57867.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3628/1  
11 мај 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

### 2424.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕГУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

#### Член 1

Со оваа одлука се формира Совет за соработка помеѓу Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата) и граѓанскиот сектор (во натамошниот текст: Совет), како советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор во Република Македонија.

## Член 2

- (1) Советот ги врши следните работи:
- го следи спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор и Акцискиот план за спроведувањето на Стратегијата;
  - го поттикнува унапредувањето на соработката и градењето на партнерски односи на Владата и органите на државната управа со граѓанскиот сектор;
  - ја следи и анализира јавната политика која се однесува и/или влијае на граѓанскиот сектор;
  - иницира донесување на нови или изменување и дополнување на постојните прописи за унапредување на правната и институционалната рамка за делување на организациите;
  - дава мислење по предлози на закони, стратегии, програми и други правни акти кои се однесуваат или влијаат на развојот и на делувањето на граѓанскиот сектор;
  - ја следи и анализира вклученоста на организациите во процесот на креирање на јавната политика и дава препораки за нејзино унапредување;
  - дава предлози при планирањето на приоритетните области за финансирање на активности на организациите од Буџетот на Република Македонија, ги разгледува годишните извештаи на Владата и органите на државната управа за финансираните програми и проекти на организациите и дава препораки и
  - усвојува годишен извештај за својата работа за претходната година, што го објавува на веб страницата на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - организациона единица за соработка со граѓанскиот сектор и го доставува до Владата за информирање.
- (2) Начинот на работа на Советот се уредува со деловник за работа.

## Член 3

- (1) Советот е составен од 27 членови кои ги назначува Владата.
- (2) 14 членови на Советот, Владата ги назначува од редот на вработените во органите на државната управа, со најмалку три години искуство во соодветната област, на предлог од:
- Министерството за правда;
  - Министерството за финансии;
  - Министерството за економија;
  - Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
  - Министерството за здравство;
  - Министерството за образование и наука;
  - Министерството за труд и социјална политика;
  - Министерството за локална самоуправа;
  - Министерството за култура;
  - Министерството за животна средина и просторно планирање;
  - Министерството за информатичко општество и администрација;
  - Секретаријатот за европски прашања;
  - Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и
  - Агенцијата за млади и спорт.
- (3) 13 членови на Советот, Владата ги назначува на предлог на организациите регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, преку јавен повик, од следните области:
- развој на граѓанскиот сектор;
  - демократија и владеење на правото;
  - промоција и заштита на човековите права и анти-дискриминација;
  - економски и одржлив развој;
  - наука, образование и доживотно учење;
  - активизам на младите;

- социјална заштита и заштита на деца;
  - заштита на маргинализираните лица и родова еднаквост;
  - заштита на здравјето и унапредување на квалитетот на живеењето;
  - земјоделство и рурален развој;
  - култура;
  - медиуми и информатичко општество;
  - заштита на животната средина.
- (4) Советот, на првата седница, определува претседател на Советот од редот на членовите од ставот (3) на овој член и заменик на претседателот од редот на членовите од ставот (2) на овој член, кој го заменува претседателот во случај на негова спреченост или отсуство.
- (5) Членовите на Советот се назначуваат за период од три години.

## Член 4

Предлозите за членови на Советот од органите на државната управа се доставуваат во писмена форма, по претходно барање од Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

## Член 5

- (1) Секоја организација може да предложи еден кандидат за член на Советот во само една од областите на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука ако:
- се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик;
  - во статутот имаат утврдено дејности и цели во областа на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука за која предлагаат кандидат;
  - работењето и дејствувањето е насочено кон пошироката јавност и кон интересите на заедницата;
  - располагаат со организациски, технички и човечки капацитети за координација и застапување на организациите кои се пријавуваат да ги претставуваат;
  - во последните две години, во областа на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука за која предлагаат кандидат, учествувале во работни групи за изработка на закони/стратегии или реализирале еден или повеќе проекти во соработка со други организации или со органи на државната управа или организирале координативни активности за организациите.
- (2) Кандидатите за членови на Советот предложени од организациите треба да ги исполнуваат следните услови:
- да поседуваат најмалку три години работно или волонтерско искуство во граѓанскиот сектор во областа од член 3 став (3) на оваа одлука за која се предлагаат како кандидат;
  - да имаат експертиза по прашања од граѓанскиот сектор во областа на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука за која се предлагаат како кандидат (број на спроведени проекти како експерти, објавени публикации, учество во работни групи, мрежи или платформи и сл.).

## Член 6

- (1) Јавниот повик за избор на членови на Советот од организациите го објавува Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија – организационата единица за соработка со граѓанскиот сектор во средствата за јавно информирање и на својата веб страница.
- (2) Јавниот повик за избор на членови на Советот од организациите трае 15 дена.
- (3) Пријавите за избор на членови, организациите ги доставуваат во писмена форма, кон која прилагаат:

- копие од тековна состојба од уписот во регистарот на други правни лица за регистрација на организацијата;

- копие од статутот;  
- копие од завршната сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за претходната година или изјава доставена до Централниот регистар дека во претходната година имале приход помал од 2.500 евра во денарска противвредност според курсот на Народна банка Република Македонија;

- уверение за платени даноци издадено од даночните органи;

- годишен извештај со референтна листа на активности на организацијата во последните три години;

- биографија на кандидатот со референтна листа на активности од областа на граѓанскиот сектор;

- мотивациско писмо од кандидатот со план за застапување, координација и комуникацијана граѓанскиот сектор во областа за која се предлага.

#### Член 7

(1) Најдоцна осум дена од завршувањето на јавниот повик, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија – организациона единица за соработка со граѓанскиот сектор изготвува извештај за бројот на пријавени организации со кандидати кои ги исполнуваат условите од јавниот повик во секоја од областите на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука.

(2) Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија – организациона единица за соработка со граѓанскиот сектор извештајот од ставот (1) на овој член со придружните документи го објавува на својата веб страница, со повик до организациите да го дадат својот глас само за еден од кандидатите во областа на нивното дејствување.

(3) Најдоцна 15 дена од објавувањето на повикот за гласање, организациите по пошта или преку електронска пошта го доставуваат својот глас само за еден кандидат во областа во која дејствува организацијата. Организациите не гласаат за кандидатот од нивната организација.

(4) Секоја активна организација регистрирана во Централниот регистар на Република Македонија може да гласа за само еден кандидат во една област.

(5) Најдоцна осум дена по завршувањето на гласањето од ставот (3) на овој член, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија – организациона единица за соработка со граѓанскиот сектор изготвува листа на кандидати според бројот на добиени гласови за секоја од областите на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука.

(6) Листата на кандидати од ставот (5) на овој член Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија – организациона единица за соработка со граѓанскиот сектор ја објавува на својата веб страница.

(7) Доколку за некоја од областите на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука не се пријават кандидати или ниту еден од пријавените кандидати не ги исполнуваат условите пропишани со оваа одлука, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија – организациона единица за соработка со граѓанскиот сектор повторно распишува јавен повик за избор на член на Советот од организациите само за таа област на дејствување.

(8) Во случај кога има два или повеќе прворангиранни кандидати, гласањето ќе се повтори само во таа област најдоцна 15 дена од објавувањето на Листата на кандидати.

#### Член 8

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија предложениите кандидати од органите на државната управа и листата на кандидати од организациите со најголем број на гласови по областите на дејствување од член 3 став (3) на оваа одлука, ги доставува до Владата, за назначување на членовите на Советот.

#### Член 9

(1) Членувањето во Советот престанува поради:

- лично барање;

- неоправдано отсуство од седниците на Советот подолго од шест месеци или две последователни седници;

- работење спротивно на одредбите од Законот за здруженија и фондации и од деловникот за работа на Советот;

- поради истек на времето за кое се назначени.

(2) На членовите на Советот предложени од органите на државната управа, покрај основите од ставот (1) на овој член, членувањето во Советот им престанува и ако им престанал статусот на вработен или ако настанат промени во работните задачи на вработениот во органот од кој се предложени.

(3) Ако на член на Советот од редот на организациите му престане членувањето во Советот според еден од условите утврдени во став (1) алинеи 1, 2 и 3 на овој член, се објавува нов јавен повик за избор на член за остатокот од времето на назначување за член на Советот.

#### Член 10

На предлог на претседателот на Советот во работата на Советот, може да учествуваат и стручни лица од определени области, заради давање мислења по прашањата што се на дневен ред на седницата.

#### Член 11

(1) Административно-техничките работи на Советот ги врши Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

(2) Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија – организациона единица за соработка со граѓанскиот сектор:

- ги подготвува седниците на Советот;

- подготвува годишен извештај за работа на Советот за претходната година;

- одржува електронска база на податоци за работата на Советот;

- врши и други работи утврдени со оваа одлука и деловникот за работа на Советот.

#### Член 12

Членовите на Советот учествуваат во работата на Советот без надомест.

#### Член 13

Членовите на Советот се назначуваат најдоцна три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

#### Член 14

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4053/1  
17 мај 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2425.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА**  
**НЕДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНИОТ СУД**  
**СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Основниот суд Скопје I – Скопје се дава на времено користење, без надомест, недвижна ствар – сала во зграда бр. 3, влез 1, кат 1, број 1, намена ДП, со површина од 238,81м<sup>2</sup> од вкупно 781 м<sup>2</sup>, која се наоѓа на ул. „Првوماјска“ во Скопје, на КП бр. 8887/1, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 106130, број на зграда 3, сопственост на Република Македонија, за период од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4278/1  
17 мај 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2426.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со член 5 од Законот за основање на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2016 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ**  
**НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА**  
**ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА**  
**ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА**  
**ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА**  
**ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ**

1. За претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за градежништво и архитектура во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
  - д-р Катарина Давалиева;
- б) за членови:
  - д-р Аслан Билали;
  - д-р Андреас Грос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4309/1  
18 мај 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2427.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со член 5 од Законот за основање на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2016 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ**  
**НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА**  
**ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА**  
**ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ ВО**  
**СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“**  
**ВО СКОПЈЕ**

1. За претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за информатички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
  - д-р Агни Дика;
- б) за членови:
  - д-р Али Шариќ Имран;
  - д-р Горан Велинов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4309/2  
18 мај 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2428.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со член 5 од Законот за основање на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2016 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ**  
**НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА**  
**ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА**  
**ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО СОСТАВ**  
**НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО**  
**СКОПЈЕ**

1. За претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
  - д-р Денис Фарингтон;
- б) за членови:
  - д-р Атанас Кочов;
  - д-р Арѓент Рамадани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4309/3  
18 мај 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2429.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со член 5 од Законот за основање на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2016 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ**

1. За претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за технолошки науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
  - д-р Муртезан Исмаили;
- б) за членови:
  - д-р Александар Климовски;
  - д-р Андреас Шноненберг.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4309/4  
18 мај 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2430.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со член 5 од Законот за основање на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.5.2016 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ**

1. За претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултет за социјални науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
  - д-р Мируше Хоца;
- б) за членови:
  - д-р Отмар Хол;
  - д-р Лена Дамевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4309/5  
18 мај 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2431.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Државен универзитет во Тетово („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.5.2016 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО**

1. За претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Педагошкиот факултет во состав на Универзитетот во Тетово, се именуваат:

- а) за претседател
  - д-р Агим Селмани;
- б) за членови:
  - д-р Светлана Пандиловска;
  - д-р Ардита Цека;
  - д-р Микереме Руси;
  - д-р Татјана Атанасова Пачемска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4310/1  
18 мај 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2432.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), а во врска со член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Државен универзитет во Тетово („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.5.2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ**  
**НА МАТИЧНА КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА**  
**ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА**  
**ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И БИОТЕХ-**  
**НОЛОГИЈА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ**  
**ВО ТЕТОВО**

1. За претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултетот за земјоделство и биотехнологија во состав на Универзитетот во Тетово, се именуваат:

- а) за претседател  
- д-р Џезаир Идризи;  
б) за членови:  
- д-р Џабир Абдулахи;  
- д-р Мирије Елези;  
- д-р Владимир Џабирски;  
- д-р Арсен Јаневски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4310/2  
18 мај 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА**

2433.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА**  
**ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА**  
**КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ**

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Икони на Пресвета Богородица“, со име „Владимирска“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Владимирска“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброт од 31,1 г, чистота на среброт од 28,77 г и во форма на правоаголник со димензии 30 x 45 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот, во централниот дел е претставен приказ од Благовештението, врз основа на слика од македонската црква којашто се наоѓа во селото Старо Нагоричане (од 1313 до 1318 г.). Во горниот дел е прикажано името на издавачот на монетата - Република Македонија (на македонски јазик) и грбот на Република Македонија. Под грбот е прикажана годината на издавање на монетата – „2016“. Во долниот дел од аверсот е прикажана номиналната вредност – „100 денари“ и ознаката „Ag925“, како и тежината на монетата – „31,1 г“.

- на реверсот, во централниот дел е прикажан портрет на Пресвета Богородица Владимирска, врз основа на делата на Строгановската школа за иконопис (Русија, крај на XVI век). Украсите околу централната слика, огледалната основа, ѕвездите на облеката и ореолите на Богородица и на детето Исус се позлатени. На долниот дел од монетата е претставен натписот „Владимирска“ на македонски јазик.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VI-1/2016  
18 мај 2016 година  
Скопје

Гувернер  
и претседавач на Советот  
на Народна банка на  
Република Македонија,  
**Димитар Богов**, с.р.

2434.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА**  
**ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА**  
**ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ**

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Икони на Пресвета Богородица“, со име „Владимирска“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/VI-1/2016 од 18 мај 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/16).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/VI-2/2016 од 18 мај 2016 година во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VI-2/2016  
18 мај 2016 година  
Скопје

Гувернер  
и претседавач на Советот  
на Народна банка на  
Република Македонија,  
**Димитар Богов**, с.р.

## СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2435.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 9 и член 36 став 1 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), член 19 став 1 и член 44 став 6 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

### О Г Л А С за избор на

#### I

1. Три јавни обвинители за времено упатување во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје најмногу до 6 (шест) месеци.

Кандидатите за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во член 45 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07), Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:

I. Кандидатите за избор на јавни обвинители во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје треба да ги исполнат условите предвидени во член 19 став 1 и член 44 став 6 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број150/07).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, треба потребните документи да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија ул Кеј "Димитар Влахов" бр. 4 во рок од 5 дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот секој работен ден.

Бр. 08-131/1  
16 мај 2016 година  
Скопје

Совет на Јавните обвинители  
на Република Македонија  
Претседател,  
Петар Аневски, с.р.



Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016098